

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп бр.03-194/2 од 14 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-47/20 од 15 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 5,57 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 5,76 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 5,83 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 10,10%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,63%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 9,19%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 5,01 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,13 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 5,21 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,32 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 5,29 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,36 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, бр.03-194/2 од 14 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-47/20 од 15.05.2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп во барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.823.129
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	530.357
Трошоци за осигурување на основни средства	32.936
Бруто плати	7.034.260
Други услуги	1.966.236
Останати и вонредни трошоци	828.186
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	92.856
Вкупно оперативни трошоци	12.307.960
Остварена просечна пондерирана тарифа	5,28

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	17.151.425	17.605.999	18.091.515
Амортизација	денари	3.189.840	4.202.697	4.179.013
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	10.555.000	1.520.000	3.050.000
Принос на регулирани средства	денари	1.212.569	1.460.763	1.487.291
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	21.553.835	23.269.459	23.757.819
Количина	m ³	3.356.536	3.356.131	3.355.695
Просечна тарифа	ден/m ³	5,85	6,34	6,51
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	5,28	5,76	5,93
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	6,42	6,93	7,08

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 20 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, на 21 мај 2020 година во дневниот весник „Вечер“, а на 22 мај 2020 година во дневниот весник „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 јуни 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 јуни 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	16.233.559	16.478.666	16.727.736
Амортизација	денари	3.189.840	3.495.818	3.398.845
Средства за ликвидност	денари	102.364	105.517	106.245
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	4.115.372	592.645	1.189.188
Принос на регулирани основни средства	денари	1.049.432	1.128.903	1.122.470
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	20.575.196	21.208.903	21.355.296
Количина	m ³	3.356.536	3.356.536	3.356.536
Просечна тарифа	ден/m ³	5,57	5,76	5,83
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	5,01	5,21	5,29
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	6,13	6,32	6,36

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.036.372 денари за 2021 година, 2.077.100 денари за 2022 година и 2.118.642 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 609.779 денари за 2021 година, 621.974 денари за 2022 година и 634.414 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 88.807 денари за 2021 година, 90.583 денари за 2022 година и 92.395 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 10.523.149 денари за 2021 година, 10.680.996 денари за 2022 година и 10.841.211 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се пресметани согласно остварениот износ во 2019 година зголемен за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.997.441 денари за 2021 година, 2.027.402 денари за 2022 година и 2.057.813 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци се утврдени на исто ниво како и остварениот износ во базната 2019 година и изнесуваат 848.061 денари за сите три години од регулираниот период;

7. Даноците, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 129.950 денари за 2021 година, 132.549 денари за 2022 година и 135.200 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за двете години изнесува 38,99%, согласно тоа амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 566.951 денари за 2021 година, 1.004.073 денари за 2022 година и 1.031.687 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 2.622.889 денари за 2021 година, 2.491.745 денари за 2022 година и 2.367.157 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 102.364 денари за 2021 година, 105.517 денари за 2022 година и 106.245 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 1.049.432 денари, за 2022 година изнесува 1.128.903 денари и за 2023 година изнесува 1.122.470 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид 38,99% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 4.115.372 денари за 2021 година, 592.645 денари за 2022 година и 1.189.188 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 5,57 ден/м³ за 2021 година, 5,76 ден/м³ за 2022 година и 5,83 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Прилеп.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 10,10% за 2021 година, 9,63% за 2022 година и 9,19% за 2023 година.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга,

амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

**УП1 бр. 08-47/20
8 јуни 2020 година
Скопје**

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Марко Бислимоски